

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.96/19 и 236/22), член 8 став (2) од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 108/20, 133/20, 49/22, 54/22, 64/22 и 125/22) и Одлуката за определување на ескалираната густина ρ_e и деескалираната густина ρ_d на секој нафтен дериват и гориво за транспорт, висината на надоместокот Р за премија, транспортните трошоци Т до склад во Република Северна Македонија и висината на надоместокот D за трошоци за работење преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 229/22) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20.02.2023 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	82,00 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС – 98	-	84,50 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	77,00 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	76,50 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	42,262 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени во став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно со став (1) на овој член, освен цената за Мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на Мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно со овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтениите деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни цени, коишто изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	40,653 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС – 98	-	42,491 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	43,483 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	42,931 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	32,925 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто за Еуросупер БС-95 е во износ од 4,919 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,199 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 4,991 денари/литар и за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,110 денари/литар, додека за Мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 2,00 денар/килограм.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, со исклучок за Мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,95 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина што согласно член 184 став (1) од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС – 98	-	0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	0,030 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви, што согласно член 32 став (1) од Законот за задолжителни нафтени резерви го плаќаат производителите на нафтени деривати и увозниците на нафтени деривати:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС – 98	-	0,890 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	0,300 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	0,300 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	22,00 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС – 98	-	22,00 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	15,50 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	15,50 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, се објавува во “Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на 21.02.2023 година.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со оваа одлука се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,92% во однос на малопродажните цени на нафтените деривати утврдени согласно одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија од 13.02.2023 година.

Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување кај бензините во просек за 0,733% или за 6,100 \$/тон, кај дизелот зголемувањето е во просек за 0,860% или за 6,950 \$/тон, кај екстра лесното масло зголемувањето е во просек за 2,010% или за 15,800 \$/тон и кај мазутот намалување во просек за околу 0,630% или за 3,050 \$/тон, поради што во структурата на цените на нафтените деривати е извршено соодветно прилагодување.

Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот период, во просек изнесува 57,6212 ден/\$ и е за околу 0,712% повисок од курсот на доларот (57,2140 ден/\$) по кој беа формирани цените со претходната пресметка.

Имајќи ги предвид влијанијата на овие елементи во формирањето на цените на нафтените деривати според Методологијата, малопродажните цени на нафтените деривати согласно Методологијата за формирање на цените, се зголемуваат во просек за 0,92%.

Малопродажните цени на бензинот ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V), се зголемуваат за 0,50 ден/лит, во однос на малопродажните цени утврдени со одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт од 13.02.2023 година и со тоа малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР БС-95 изнесува 82,00 ден/лит, додека малопродажната цена на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) изнесува 77,00 ден/лит.

Малопродажната цена на бензинот ЕУРОСУПЕР БС-98 се зголемува за 1,00 ден/лит, во однос на малопродажната цена утврдена со одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт од 13.02.2023 година и со тоа малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР БС-98 изнесува 84,50 ден/лит.

Малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство на (ЕЛ-1), се зголемува за 1,50 ден/лит, во однос на малопродажната цена утврдена со одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт од 13.02.2023 година и со тоа малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство на (ЕЛ-1) изнесува 76,50 ден/лит.

Малопродажната цена на Мазутот М-1 НС се зголемува за 0,065 ден/кг, во однос на малопродажната цена утврдена со одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт од 13.02.2023 година и со тоа малопродажната цена на Мазутот М-1 НС изнесува 42,262 ден/кг.

Бр. 02-348/1
20.02.2023

Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија

Марко Бислимоски